

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. „Стале Попов“ бр.9 мезанин локал 5 Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

I

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВА НА
ОГЛАС бр.16/2013

**За Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на
моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници
од несреќен случај (незгода)**

Скопје јануари 2014

Содржина на тендерска документација

1.Инструкции за понудувачот

2.Изјави

3.Образец на понуда

4.Техничка спецификација

I Листа 1-Осигурување на имот и опрема од пожар и други опасности,провална кражба,разбојништво со прилог преглед 1,преглед 2 преглед 3 и преглед 4

II Листа 2-Осигурување на моторни возила,автоодговорност-табела 1 и каско осигурување-табела 2

III Листа 3 –Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско Друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

Преглед збирен за осигурување во 2013

4.Задолжителни одредби на Договор за Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода)

6.Образец на Изјава за исполнување на критериуми за утврдување на способност

7.Образец на Изјава за сериозност на понуда

8. Образец на Изјава за независна понуда

9. Изјава за гаранција за квалитетно извршување на Договорот во износ од 5% од вредноста на Договорот.

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со адреса на ул. „Стале Попов,, бр.,„Стале Попов“ бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје, телефон за контакт 3226-072,3231-117 ,електронска адреса aneta.todorovska@addelpro.mk, лице за контакт Анета Тодоровска

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода).

Набавка на услуга–

- Осигурување на имот и опрема
- Осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво.
- Каско осигурување на моторни возила , автоодговорност

Подетален опис на предметот на набавката:

Листа 1-Осигурување на имот и опрема од пожар и други опасности провална кражба и разбојништво

Листа 2-Осигурување на моторни возила ,автоодговорност и каско осигурување

Листа 3-Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

Осигурувањето ќе биде од основни ризици:

- пожар и некои други опасности,
- осигурување на опрема и машини
- кршење и некои други опасности,-провална кражба и разбојништво
- осигурување на моторни возила ,автоодговорност , каско осигурување
- Предмет на осигурување ќе бидат и средствата и друга опрема кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот за осигурување со најповолниот Понудувач и спаѓаат во групата на осигурени средства.Овие средства ќе се сметаат автоматски осигурени од моментот на преоѓањето на ризикот на Осигуреникот ,
- Предметните количини (вредности) на осигурување во текот на траење на договорот за јавна набавка може да се менуваат ,по барање на Осигуреникот без да се менуват износите на поединечни премии.
- За опрема чија спецификација не постоела во тендерската документација а е набавена дополнително ќе се применуваат премии според соодветната категоризација на опрема/средства и постигнатите износи на премии од постапката на јавна набавка.
- Предмет на осигурување ќе престанат да бидат деловни простори кои во текот на осигурителниот период по разни основи ќе бидат оттуѓени, бришани или на друг начин престанат да бидат евидентирани како имот на Друштвото.

Аналогно , Предмет на осигурување ќе станат деловни простори кои во текот на осигурителниот период ќе бидат преземени по било кој основ со премии согласно тендерската документација и прифатената понуда.

Осигурување од основни ризици ќе биде направено на :

-Осигурување на деловни простори од опасности од пожар и некои други опасности

-Осигурување на опрема и машини (вкупната електро и машинска опрема, инсталации и апарати) од опасности од пожар и некои други опасности

-Осигурување на сите моторни возила од авто одговорност за штети причинети на трети лица и Каско осигурување на две моторни возила и лица од последица на несреќен случај-возач и патници (за смрт 500,000,00 за инвалидитет 1,000,000,00 денари)

Се осигуруваат сите моторни возила од авто одговорност за штети причинети на трети лица според Законот за задолжително осигурување и единствената тарифа за осигурување од автоодговорност.

-Понудените цени за задолжително осигурување може да се менуваат согласно соодветните акти на нивната висина донесени од Република Македонија

- каско осигурување на две моторни возила со вклучен ризик од кражба ,противправно одземање на возило и разбојништво(за сите возила)и осигурувањена лица од последица на несреќен случај-возач и патници (за смрт 500,000,00 за инвалидитет 1,000,000,00 денари) за територија на Република Македонија.

Осигурување на работници од:

- смрт од несреќен случај (незгода);
- траен инвалидитет;
- смрт од болест;
- дневен надомест;
- трошоци за лекување

-Осигурителна сума по едно лице - за смрт од несреќен случај- 400.000,00 денари,

-за траен инвалидитет 800.000,00 денари, за дневен надомест 300,00 денари, за смрт од болест 200.000,00 денари, за трошоци за лекување 70.000,00 денари.

-Понудувачите треба да понудат премија на осигурување само од ризикот кој се бара за таа соодветна листа и за сите ставки опфатени во листата искажани во денари.

Проценета вредност на Договорот за јавна набавка:
1.000.000,00 денари без ДДВ.

2.2. Предметот на договорот не е делив.

3. Начин и рок на извршување на услугата

Начинот и рокот на извршување на услугата се детално дадени во Задолжителните одредби на Договорот за Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода).

Напомена: Осигурителниот период започнува од 23.01.2014 година и ќе важи заклучно со истекот на важноста на Договорот за јавна набавка кој ќе биде склучен со избраниот економски оператор.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

[

6. Рок и Начин на плаќање на премија

Рокот и начинот на плаќање на премијата се дадени во член 9 од Задолжителните одредби на Договорот Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

-рок за пријава на штета-во рок кој не може да биде подолг од 48 часа за првична пријава од овластено лице (како првична пријава се смета усмена, телефонска, електронска или писмена пријава)

-Договарачот на осигурувањето е должен да именува лица кои ќе вршат пријава на штети.

-начин на плаќање на вкупната премија за осигурување-на 12 месечни рати во рок од 15 дена од доставување на месечна фактура.

6.1 Рок за исплата на оштетно побарување: 5(пет) дена од датумот на достава на комплетната документација

7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

7.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

7.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, односно регистрирана дејност соодветна на точката од барањето за која се однесува понудата.

7.3. Економска и финансиска состојба

Критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се:

- Извештаи за биланси на состојба и успех заверени од надлежен орган од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка за последните три години (согласно член 150 од ЗЈН)

Минимален вкупен приход во последната година не помалку од **250.000.000,00** денари на годишно ниво од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка

7.4. Техничка или професионална способност

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:

- Изјава на економскиот оператор за просечен број на вработени и бројот на раководен кадар во последните две години.
- Изјава за расположиви филијали со локации низ територијата на Република Македонија
- Потврда за реосигурителна компанија
- Лиценца за овластување од Агенција за супервизија на осигурување

7.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

8. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

8.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 8.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член **102, став 4 од Законот за јавните набавки**, понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. За докажување на економската и финансиската состојба:

8.3.1 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од потточка 7.3 со доставување на:

- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на

билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;

- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

2.4.1. Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган

2.4.2. Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор ги доставува истите заверени, односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

2.4.3. Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува согласно напред наведеното

8.4. За докажување на техничката или професионалната способност:

Економскиот оператор треба да достави:

- Изјава на економскиот оператор за просечен број на вработени и бројот на раководен кадар во последните две години.
- Изјава за расположливи филијали со локации низ територијата на Република Македонија
- Потврда за реосигурителна компанија
- Лиценца за овластување од Агенција за супервизија на осигурување

9. Изготвување и поднесување на понудите

9.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ и _____ копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

9.2. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, користејќи го образецот на изјава дадена во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава, истото ќе резултира со поведување на прекршочна или кривична постапка. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

9.3. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

- Изјава за сериозност на понудата
- Изјава за независна понуда
- Изјава за Банкарска гаранција
- Документ за регистрирана дејност

9.4. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

9.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

9.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

9.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

10. Краен рок и место за поднесување на понудите

10.1. Краен рок за поднесување на понудите е **03.02.2014** година во **12:00** часот.

10.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „Стале Попов“ бр. 9 мезанин локал бр.5 Скопје

11. Јавно отворање и евалуација на понудите

11.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден **03.02.2014** година во **12:00 часот** на следнава локација:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „**Стале Попов**„ **бр.9 мезанин локал бр.5** Скопје

11.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

12. Критериум за доделување на договорот

12.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена.

Најниска цена (согласно член 160 став 1 алинеја 2)

13. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Исполнувањето на Договорот се гарантира со доставување на банкарска гаранција од страна на носителот на Набаваката.

Банкарската гаранција треба да биде издадена од банка.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување ќе биде во валутата на која гласи Договорот.

Гаранцијата од точка се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Избраниот најповолен понудувач е должен веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на склучување на Договорот да достави банкарска гаранција за целосно, квалитетно, совесно и навремено извршување на Договорот во висина од 5% од вкупната вредност на договорот .

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста.

Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот за јавна набавка согласно договореното, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на набавката дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

14. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

15. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

15.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

15.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. Стале Попов бр.9 мезанин локал бр. 5 Скопје, пошт. факс 38, телефон: 3226-072

Образец на понуда

Врз основа на огласот број **16/2013** објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за доделување на договор за јавна набавка **Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода)** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

Име на понудувачот:

Контакт информации

Адреса: _____

Телефон _____

Факс: _____

Е-пошта _____

Лице за контакт _____

Одговорно лице _____

Даночен број _____

ЕМБС _____

Жиро сметка _____

Дел II – Финансиска понуда

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за **Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила,**

автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) во денари без ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Составен дел на понудата е прегледот за осигурување збирен за 2013 година и истиот треба да се пополни.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

ИЗЈАВА

(за гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 5%)

Изјавуваме дека доколку ни биде доделен договор за јавна набавка по огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.16-2013 за **Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода)** во рок од 5 дена од денот на склучување на Договорот ќе доставиме **банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 5%** од вкупната вредноста на договорот со важност до целосно реализирање на предметот на набавката.

Скопје, _____.____.2014 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот

[се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на [се внесува предметот на договорот за јавна набавка] објавен од страна на [се наведува називот на договорниот орган] со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____

_____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____, [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање за прибирање на понуди **бр.16/2013** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека во постапката не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

**МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ОПРЕМА, КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА , АВТООДГОВОРНОСТ И ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

Склучен помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

1.Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, со седиште на ул.„Стале Попов“ бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје, ЕМБС 6701213, ЕДБ 4080011521604 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје со жиро сметка бр.210067012130168 застапувано од Генерален директор Шеваљ Цеку (во натамошен текст: Договарач на осигурување)

2. _____,
со седиште на ул.„_____,“ бр._____,со
ЕМБС _____ ЕДБ _____
депонент на _____ со жиро сметка
_____ застапувано од
_____ (во натамошен текст:
Осигурувач)

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Договарачот на осигурувањето, по спроведена постапка за доделување на договор со прибирање на понуди со објавување на оглас во ЕСЈН бр. _____ година, врз основа на Одлука за јавна набавка бр.05-3252/4 од 30.12.2013 година и Одлуката за избор на најповолна понуда бр. _____ од _____ година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила, автоодговорност и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Договарачот на осигурувањето и тоа:

1. Осигурување имот и опрема на ниво на Договарачот на осигурувањето според спецификацијата од *Листа 1* со Прегледи 1, 2 и 3 и 4 за потребите на Договарачот на осигурувањето за осигурување на имотот и опремата од следните класи на осигурување:

-пожар и некои други опасности;

- провала, кражба и разбојништво;
- крш на опрема ;
- кршење на стакло ;

2. Осигурување на моторни возила на ниво на Договорачот на осигурувањето согласно спецификацијата - *Листа 2* за потребите на Договорачот на осигурувањето од следните класи на осигурување:

- *каска осигурување на две моторни возила со вклучен ризик од кражба , противправно одземање на возило и разбојништво (за сите возила) на ниво на Република Македонија*
- *осигурување на моторни возила , автоодговорност и каска осигурување*

3. Осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода), на ниво на Договорачот на осигурување, според списокот *Листа 3* на Договорачот на осигурувањето, од тендерската документација, за следните класи на осигурување:

- смрт од несреќен случај (незгода);
- траен инвалидитет;
- смрт од болест;
- дневен надомест;
- трошоци за лекување;

Составен дел на овој Договор се:

- Спецификација од *Листа 1* со прегледи 1,2 и 3 и 4 Спецификација од *Листа 2* , *Листа 3* .
- Понуда на осигурувачот бр._____ од _____ година,
- Полиси за осигурување,
- Општи и посебни услови на осигурување

Член 3

Предмет на осигурување ќе бидат и средствата кои ќе бидат набавени после склучувањето на Договорот за осигурување со најповолниот Понудувач и спаѓаат во групата на осигурени средства.Овие средства ќе се сметаат автоматски осигурени од моментот на преоѓањето на ризикот на Осигуреникот. Предмет на осигурување ќе престанат да бидат деловни простории кои во текот на осигурителниот период по разни основи ќе бидат оттуѓени , бришани или на друг начин престанат да бидат евидентирани како имот на Договорачот на осигурувањето.

Предмет на осигурување ќе станат деловни простории кои во текот на осигурителниот период ќе бидат превземени по било кој основ со премии согласно тендерската документација и прифатена понуда.

Предметните количини (вредности) на осигурување во текот на траење на Договорот за јавна набавка може да се менуваат , по барање на Осигуреникот без да се менуваат износите на поединечните премии.

Член 4

Полисите за осигурување по вид на осигурување и Пресметката на аконтација составен дел на полисите, ги изготвува и потпишува овластено лице на Осигурувачот и ги доставува до Договорачот на осигурувањето, а овластеното лице на Договорачот на осигурувањето ја проверува точноста на податоците согласно спецификацијата дадена во тендерската документација од Листа 1, Листа 2 и Листа 3.

Одговорното лице на Договорачот на осигурувањето ги потпишува полисите, еден примерок задржува за себе, а другите ги враќа на Осигурувачот.

ОБЕМ И ПОКРИТИЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 5

Договарачот на осигурувањето и Осигурувачот согласно прифатената понуда и условите за осигурување на Договорачот на осигурувањето, го утврдија следното осигурително покритие за предметот на осигурувањето од членот 2 на овој Договор и тоа:

- *пожар и некои други опасности;*
- *-провала, кражба и разбојништво;*
- *криш на опрема ;*
- *кршење на стакло ;*
- *каско осигурување на две моторни возила со вклучен ризик од кражба , противправно одземање на возило и разбојништво (за сите возила) ;*
- *осигурување на моторни возила ,автоодговорност и каско осигурување ;*
- *смрт од несреќен случај (незгода);*
- *траен инвалидитет;*
- *смрт од болест;*
- *дневен надомест;*
- *трошоци за лекување;*

ВИСИНА НА ПРЕМИЈАТА

Член 6

Висината на премијата согласно прифатената понуда на Осигурувачот бр. _____ од _____ година заведена кај Договорачот на осигурувањето под бр. _____ од _____ година од тендерската документација, изнесува вкупно _____ денари за класи на осигурување искажани во *Листа 1 со прегледи 1, 2 и 3 и 4*

„Листа 2 и Список на вработени односно Листа 3 од Понудата и е составен дел на овој Договор и тоа за:

Листа 1 со прегледи 1, 2 и 3 и 4

-Осигурување од пожар и други опасности, провала, кражба и разбојништво

– Деловни простории на ниво на Друштво (преглед бр.1)

- тврда градба

- монтажна градба

-- Осигурување на стакло од крш (преглед бр.2)

- Осигурување на компјутери, печатари и останата опрема од пожар и други опасности, провална кражба, разбојништво, крш на ниво на Друштво (преглед бр.3)

-преглед на осигурување на опрема од пожар и некои други опасности, провална кражба, разбојништво- крш

Листа 2-осигурување на моторни возила од автоодговорност и каско осигурување

- каско осигурување на две моторни возила

- осигурување на сите моторни возила, автоодговорност и каско осигурување

Листа 3

премија по едно лице		осигурителна сума по едно лице	
		за ден.	
- смрт од незгода	денари	400.000,00	_____
- траен инвалидитет	денари	800.000,00	_____
- смрт од болест	денари	200.000,00	-----
- дневен надомест		300,00	_____ денари
- трошоци за лекување		70.000,00	_____ денари

Член 7

За опрема чија спецификација не постоела во тендерската документација а е набавена дополнително, ќе се применуваат премии според соодветната категоризација на опрема / средства и постигнатите износи на премии од постапката на јавна набавка.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Вкупната вредност на Договорот односно премијата, за Листа 1, Листа 2 и Листа 3 со вклучени попусти согласно прифатената Понуда на Осигурувачот број _____ од _____ година заведена кај Договорачот на осигурувањето под бр. _____ од _____ година за едногодишно осигурување изнесува _____ денари.

Премијата утврдена во член 5 од овој Договор, не може да се менува до истекот на рокот на важноста на овој Договор.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 9

Договарачот на осигурувањето се обврзува плаќањето на премијата на Осигурувачот да го врши вирмански.

Премиските стапки на осигурувањето дадено по ставки од Листите 1, 2 3 од спецификацијата од тендерската документација неможат да се менуваат до истекот на рокот на важноста на Договорот.

Договарачот на осигурувањето се обврзува плаќањето на вкупната премија да го врши на 12 (дванаесет) месечни рати во рок од 15 (петнаесет) дена по приемот на месечната фактура (со Полисата) во архивата на Договарачот на осигурувањето, согласно прифатената понуда.

НАЧИН И РОК ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТИ

Член 10

Осигурувачот се обврзува плаќањето на штетите на Договарачот на осигурувањето да го врши вирмански.

Рок за исплата на оштетно побарување- 5(пет) дена од датумот на доставување на комплетната документација.

Договарачот на Осигурувањето е должен да именува лица кои ќе вршат пријави на штети.

Договарачот на осигурувањето е должен да достави првична Пријава на штета во Архивата на Осигурувачот, кој рок не може да биде подолг од 48 часа сметајќи од кога Осигурувачот добил известување дека настанал осигурителниот случај.

Како првична пријава се смета усмена, телефонска ,електронска или писмена пријава.

Ако за утврдување за постоење на обврската на осигурувачот и нејзиниот износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот од кога е утврдено постоење на негова обврска и на нејзиниот износ.

Доколку Осигурувачот задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок, должен е на Договарачот на осигурувањето да му плати законска затезна камата.

Член 11

Во случај на раскинување на Договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските од страна на Осигурувачот согласно Договорот, Договарачот на осигурувањето има право на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на Договорот, Осигурувачот е должен во рок од 15 дена од раскинувањето на Договорот да му плати на Договарачот на осигурувањето договорна казна во износ од 20% од вредноста на договорот со вклучен ДДВ.

Напомена: Договорната казна во Договорот се утврдува во денари.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорачот на осигурувањето заради раскинувањето е поголема од договорната казна, Осигурувачот има обврска да му ја надомести на Договорачот на осигурувањето разликата до целосниот надомест на штетата.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Извршувањето на Договорот, Осигурувачот го гарантира со доставување банкарска гаранција.

Осигурувачот е должен во рок од 5 дена од денот на склучувањето на овој Договор да му достави на Договорачот на осигурувањето банкарска гаранција во висина од 5 % од вкупната вредност на Договорот за периодот на траење на осигурувањето од 1 (една) година, со што безусловно гарантира целосно, квалитетно и навремено извршување на Договорот.

Банкарската гаранција за извршување на Договорот важи до престанувањето на важноста на овој Договор.

Недоставувањето на банкарската гаранција претставува основ за раскинување на Договорот. Во овој случај Договорачот на осигурувањето го задржува правото на договорна казна и надомест на штета.

ОБВРСКИ НА ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 13

Договарачот на осигурувањето е должен да го извести Осигурувачот за секоја промена на околностите која може да биде од значење за оценка на ризикот (зголемување или намалување на ризикот).

Договарачот на осигурувањето е должен да го извести Осигурувачот за настанувањето на осигурителниот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога дознал за тоа.

Осигурувачот ќе го спроведува осигурувањето, по добивање на податоците за осигурување од овластено лице на Договорачот на осигурувањето од Дирекцијата, и тоа за секоја Работна Единица во рамките на Регионален Центар Скопје и Регионален Центар Кичево и Дирекцијата на Договорачот на осигурувањето.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Овој договор се склучува на определено време за 1 година сметајќи од денот на склучување на Договорот и потпишување на полисите на осигурувањето.

Напомена: Осигурителниот период започнува од 23.01.2014 година и ќе важи заклучно со истекот на важноста на Договорот за јавна набавка кој ќе биде склучен со избраниот економски оператор.

Член 15

Осигурувачот се обврзува да ги чува како тајна и нема да ги направи достапни за трети лица, податоците кои потекнуваат од Договорачот на осигурувањето или се однесуваат на Договорачот на осигурувањето, а со кои Осигурувачот се запознал во текот на извршување на Договорот.

Член 16

Измени и дополнувања на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се изменува и дополнува со посебен Договор, потпишан од овластените претставници на договорните страни.

Договорот може да се менува со посебен Договор во постапка согласно Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 17

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи и Законот за супервизија на осигурување.

Член 18

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 19

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои 4 (четири) за Договорачот на осигурувањето и 2 (два) за Осигурувачот.

ДОГОВАРАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОСИГУРУВАЧ
